



СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА И СВЕТА ПРЕПОДОБНА МАЧЕНИЧКА ПАРАСКЕВА

Застанати на брдото Кармил во Светата Земја, на местото кое е наречено и "Свети 'рт", го забележуваме високиот врв Ел-Мукхрак, каде што се прославува споменот на победата на Светиот пророк Илија над обожавателите на лажниот бог Ваал. Овде се забележува голем споменик - статуата на Големиот пророк свети Илија. Овој свет праведник оваа победа ја донел на ова место. Во близина на споменикот се гледа еден мал Кармилски манастир, изграден во 1767 година. Христијаните, муслиманите и другите, секоја година овде одржуваат прослави на празникот на Светиот пророк Илија.

Неизбежно е да се сетиме на она што се случило пред крајот на царувањето на Соломоновиот правнук. Од Светото Писмо дознаваме дека пред крајот на владеењето на Соломоновиот правнук Аса во Јудеја, во Израел, во тогашната област Самарија и Галилеја, зацарувал безбожниот цар Ахав. Тој се оженил со Језавела, ќерка на сидонскиот цар Етвал, и бил под нејзино влијание. Језа-

виот и Вечен Бог, храбриот избличувач на беззаконитите цареви, кој е наречен и "ангел во тело", столб на пророците, втор Претеча при Второто Христово доаѓање во светот. Тој ќе биде во најголем судир со израилскиот цар Ахав и со неговата лоша жена Језавела. Имено, тој не можел да дозволи народот да им служи и да им се поклонува на некакви идоли. Сакал народот да Му служи на Единствениот и Живиот Бог.

Светиот пророк Илија потекнувал од Ароновото племе. Роден е во 816 година пред Христа, во градот Тесвит. Кога се родил, татко му Савах видел Божји ангели околу детето, "како со оган да го повиваат детето и му даваат пламен да јаде". Тоа било знак дека ова дете ќе има од Бога подарено огнена сила и пламен карактер. Свети Илија славен живеел во времето кога Еврејското царство било разделено на две царства: Јудејско и Израилско - над кое царувал Еревоам. Еревоам, идолопоклоник, алчен "заради привременото царување самиот отпадна од Бога, и сите десет племиња изра-



СВ. ИЛИЈА СО МЕЧ ПРОТИВ НЕЗНАЈБОШТВОТО

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СО ЗБОРОВИ СИЛНИ КАКО ОГАН, СО РЕВНОСНА ЖАР ЈА ПРОПОВЕДАА ХРИСТОВАТА ВЕРА

вела го почитувала и му се поклонувала на вештачкиот т.н. бог Ваал. Затоа го наговорила својот сопруг, царот Ахав, да изгради жртвеник на Ваал во Самарија и да го принуди народот да го почитува и да му се поклонува.

Тогаш се појавил небоземниот граѓанин, наречениот "огнен човек" со душа и со тело, удостоениот Богоvideц и чудотворец, кој ги објавувал Божјите чуда и спасението од Него, Божјата сила, правда и вистина. Се појавил големиот ревнител на верата Божја и на Жи-

илски ги отргна од Него". Но, Човекољубивиот Бог сакал да ги спаси Своите созданија. Го испратил Свети Илија да им ја открие вистината и да се вратат кон Бога. Свети Илија ги гледал беззаконијата во Израил од страна на царевите, старешините и народот, гледал како безбожниците ги принесуваат своите синови и ќерки како жртви на демоните. Ги гледал и мачењата и убиствата на праведниците, на оние кои го сакаат вистинскиот Бог и поради тоа душевно страдал. Тој ги избличил нивните без-

Светиот пророк Илија потекнува од Ароновото племе. Роден е во 816 година пред Христа, во градот Тесвит. Кога се родил, татко му Савах видел Божји ангели околу детето, "како со оган да го повиваат детето и му даваат пламен да јаде". Тоа било знак дека ова дете ќе има од Бога подарено огнена сила и пламен карактер.

Света Преподобна маченичка Параскева, Младата Христова невеста, живеела во времето на римскиот цар Антонин Пиј, кој царувал од 138 до 161 година. Се родила во Рим, во петок, па затоа го добила името Параскева - Петка.

законија и со зборови силни како оган, го проповедал Божјото слово за да ги извлече од фаволот и да ги врати кон Бога. Го молел Бога да ги казни безбожните Израилци, за да се покајат.

Израилскиот цар Ахав изградил идолопоклонски храм на сирискиот лажен бог - идол Ваал. Свети Илија му укажал на неговата заблуда, но тој останал незнајбожец. Тогаш, пред царот Ахав, Свети Илија ја најавил Божјата казна и со молитви кон Бога "Он го затвори небото и не падна дожд три години и шест месеци". Настанала суша. Луѓето умираше од глад и од жед. Бог му се јавил на Илија, му се јавил на својот верен слуга: "Оди на исток, и скри се при потокот Хорат, кој е спроти Јордан. И од оној поток пиј вода, а на гавраните сум им заповедал да те хранат таму". И навистина, по Божја наредба гавраните му носеле храна.

Во Светата Земја, во манастирот "Свети Георги Хозевитски", се наоѓа пештерата (каде што го хранеле гавраните) и таа му е посветена на Свети пророк Илија. Таму се наоѓа икона со неговиот лик и гавранот со храна во клунот. На тоа место поклониците му оддаваат почит на Свети Илија, за слава на Бога. Свети Илија правел чуда. Го умножил брашното и маслото во куката на сиромашната вдовица во Сарепта Сидонска. Го воскреснал нејзиниот умрен син: "Господи, Боже мој! Нека се врати душата на ова момче во него!" Господ го слушнал гласот на Илија и му ја вратил душата на момчето и тоа оживеало. Илија го предал момчето на мајка му и ѝ рекол: "Еве, син ти е жив!"

Пред царот Ахав и пред многу сведоци, на гората Кармил, ја покажал силата Божја. "Нека стапат тие во спор со мене за Бога, па ќе видиме кој Бог е вистински", извикал храбро. Народот подготвил жртва, но Ваал не им испратил оган. Свети Илија му принел жртва на Бога и "гледајќи кон небото, викал: Господи Боже Авраамов, Исаков и Јаковов!... Испрати од небото оган на жртвата, за сите овие луѓе денес да познаат дека Ти си единствен Господ Бог...!" Господ испрати од небото оган и ја запали жртвата. Народот поверува дека Господ е единствен Бог.



СВ. ИЛИЈА ВО ОГНЕНА КОЛА КОН НЕБОТО

Народот ги фати сите пророци на Ваал, а "Свети Илија ги одведе на потокот Кисон... и таму ги закла со својата рака..."

тера. На гората Хорив разговарал со Бог и "слушна глас Божји во тивкото светло ветре". Свети Илија му рекол на



СВ. ПРЕПОДОБНА МАЧЕНИЧКА ПАРАСКЕВА

Језавела, жената на царот Ахав, му се закарнала на Свети Илија дека "таа утрешниот ден ќе го убие во оној час во кој тој ги уби пророците Ваалови". И тој побегна во Вирсавеја и замина во пустина. Боговидецот Илија дошол на гората Хорив, и се населил во пеш-

Ахав: "Бидејќи... го уби Навутеј и го грабна неговото лозје, целиот твој дом ќе биде истребен". Сите зборови на пророкот се исполниле. Му прорекол за страшната смрт на Ахав и на неговата жена. Овој силен светија, со својата наметка удрил по реката Јордан

и по неа заедно со пророкот Елисеј (неговиот наследник) преминале како по суво. Но, "ненадејно се појавија огнена кола и огнени коњи и ги раздели, при што Илија се понесе во виорот кон небото" - се вознел на небото со телото. Затоа на светите икони се насликува во огнени коли. Свети Илија, по повеќе векови откако се вознел на небото, се јавил жив на Гората Тавор, во Светата Земја. Му се јавил на Господ Исус Христос при Неговото Преображение. Светата Црква не учи дека овој свет пророк повторно ќе дојде на земјата пред Второто Христово доаѓање, за да ја уништи антихристовата сила. Големият пророк Свети Илија, борецот против неправдата и богоотстапништвото, храбриот поборник за вистината, Светата Црква го прославува на 2 август.

Света Преподобна маченичка Параскева, Младата Христова невеста, живеела во времето на римскиот цар Антонин Пиј, кој царувал од 138 до 161 година. Се родила во Рим, во петок, па затоа го добила името Параскева - Петка. По смртта на нејзините родители, христијани, Агатон и Политија, таа им го поделила својот имот на сиромашните. Се замонашила и "со поголем жар на ревност ја проповедаше Христовата вера". Некои Евреи ја обвиниле Света Параскева кај царот Антонин "заради проповедта на забранетата вера". На суд била изведена пред царот, кнезовите и судиите. Царот бил воодушевен од нејзината убавина и мудрост. Храбро и мудро го бранела Христа: "...боговите кои не ги создадоа небото и земјата ќе се истребат од земјата", му рекла на царот без страв. По наредба на царот, на главата ѝ ставиле железен вжештен шлем, па ја фрлил во голем казан со врело масло и смола, но Бог чудесно ја спасил. Била жестоко мачена од кнезовите Аскилиј и Тарасије. Најпосле бездушниот тиранин Тарасије ја пресекол со меч нејзината чесна глава. Настрадала за Христа во II век. Бог ја примил нејзината света и победоносна душа. Се слави на 8 август по неговиот календар.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд